



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЗА

1830

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Пет

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XLIV

Овој број е 940 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

436.

Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 3 јуни 1988 година, донесе

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија прогласува дека, до конечното донесување на законот според одредбите на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применуваат Законот за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, во текстот за кој во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 2 јуни 1988 година, гласаа мнозинството на сите делегати во Соборот.

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Број: 11
3 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душко Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ПРЕНОС ВРЗ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД ПОБАРУВАЊАТА ПО БИЛАНСОТ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за покрите на курсните разлики што настануваат кај Народната банка на Југославија по странските кредити и депозитите што ги користи, по депонираното штедење на граѓаните и организациите на здружен труд и по отплатите на странските кредити одобрени од страна на меѓународните финансиски организации од 1 јануари 1984 до 30

септември 1988 година за делот што ѝ е продаден на Народната банка на Југославија, како и за покрите на делот на трошоците на банките по основа на депонираното девизно штедење кај Народната банка на Југославија.

Член 2

Девизните побарувања и девизните обврски на Народната банка на Југославија и средствата што се обезбедуваат за покрите на курсните разлики по девизните обврски се искажуваат и водат во посебно книговодство на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Билансот на состојбата на девизните резерви ја искажува динарската вредност на девизните побарувања и обврски на Народната банка на Југославија.

Негативното салдо на билансот претставува пресметковно побарување од федерацијата, а позитивното салдо претставува пресметковна обврска спрема федерацијата.

Заради утврдување на височината на курсните разлики чиешто покрите – реализација се врши во една година, како и заради определување на височината на средствата што се обезбедуваат по одделни извори во таа година, се составува претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: претсметката). Во рамките на претсметката посебно се води подбиланс на приходите и расходите по депонираното девизно штедење кај Народната банка на Југославија.

Претсметката ја донесува со одлука Собранието на СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет кон крајот на секоја година за наредната година.

Билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија се составуваат на начинот утврден со прописите за банките.

Член 3

За покрите на негативните реализирани курсни разлики кај Народната банка на Југославија и на дел од трошоците на банките по депонираното девизно штедење, средства можат да се обезбедуваат од следните извори:

- 1) буџетот на федерацијата;
- 2) реализираните позитивни курсни разлики;
- 3) каматите по кредитите дадени на банките по основа на депонираните девизи;
- 4) дел од каматите на кредитите од примарната емисија по намирувањето на редовните расходи на Народната банка на Југославија и на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини;
- 5) дел од примарната емисија.

Со претсметката за секоја година се утврдува височината на средствата од одделни извори и начинот на преносот на средствата.

Член 4

Покрите на курсните разлики се врши само за износот содржан во девизните обврски од член 1 на овој закон што се намируваат во бруто-износ, освен кај депонираното штедење на граѓаните кај кое се покрива само за нето-износот на намалувањето на тоа штедење кај одделни банки според месечните состојби.

Член 5

Заради трајно регулирање на дел од непокриените курсни разлики, Народната банка на Југославија ќе прене-

се врз федерацијата, без обврска за враќање, дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија кој се однесува на реализираните непокриени негативни курсни разлики настанати до 31 декември 1985 година по странските кредити што ги користи Народната банка на Југославија, по девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија, во смисла на член 51 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 71/84) и по депонираниите девизи на организациите на здружен труд, во смисла на член 51а од тој закон.

Член 6

Под реализирани непокриени негативни курсни разлики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат пресметаните непокриени негативни курсни разлики содржани во отплатите платени до 31 декември 1985 година по странските кредити што ги користи Народната банка на Југославија; во повлечените девизи на граѓаните од депозити кај Народната банка на Југославија во периодот од 1978 година до крајот на 1985 година и во повлечените девизи на организациите на здружен труд од депозити кај Народната банка на Југославија во периодот од 1983 до крајот на 1985 година, намалени за износот на тие разлики што се покриени во 1985 година со остварените извори на приходи, во согласност со Законот за претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/85).

Под реализирани непокриени негативни курсни разлики, во смисла на член 5 од овој закон, се подразбираат пресметаните непокриени негативни курсни разлики до 31 декември 1985 година по странските кредити што до тој ден Народната банка на Југославија ги користеше, а што ќе ги отплатува во 1986 година и во наредните години, до нивната конечна отплата.

Износот на реализираните курсни разлики, во смисла на став 1 од овој член, Народната банка на Југославија го утврдува по завршната сметка за 1985 година, а во смисла на став 2 – по завршната сметка за 1986 година и наредната година.

Член 7

Преносот на побарувањата врз федерацијата без обврска за враќање во смисла на член 5 од овој закон, Народната банка на Југославија го спроведува:

– под 31 декември 1985 година – за вкупниот износ на реализираните непокриени негативни курсни разлики до 31 декември 1985 година;

– под 31 декември 1986 година и секоја наредна година – за износот на реализираните негативни курсни разлики во тие години по странските кредити што Народната банка на Југославија ги користеше до 31 декември 1985 година, а што се однесуваат на периодот од почетокот на користењето на тие кредити до 31 декември 1985 година.

Член 8

На побарувањата пренесени врз федерацијата во смисла на овој закон, не се плаќа камата, надомест ниту кои и да било други трошоци.

Член 9

Сојузниот секретар за финансии, од името на федерацијата, ќе склучи со Народната банка на Југославија договор за преносот на побарувањата, без обврска за враќање, во смисла на овој закон.

Член 10

Банките што го депонирале девизното штедење кај Народната банка на Југославија имаат право на покритие на дел од трошоците што настануваат кај нив по тоа штедење врз товар на подбилансот на расходите по депонираното девизно штедење во претсметката во смисла на член 2 став 4 од овој закон. Височината на трошоците по оваа основа се утврдува преку камата што Народната банка на Југославија ја плаќа тримесечно на вкупниот износ на де-

понираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија.

На износот на кредитите одобрени на банките, по основа на депонираното девизно штедење, банките и плаќаат камата на Народната банка на Југославија тримесечно во корист на подбилансот на приходите по депонираното девизно штедење во претсметката.

Височината на каматата од ст. 1 и 2 на овој член ја утврдува Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија во почетокот на секоја година.

Член 11

По исклучок од одредбата на член 2 став 5 од овој закон, Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 28 мај до 30 септември 1988 година ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

По исклучок од одредбите на член 10 став 3 од овој закон височината на каматата од член 10 ст. 1 и 2 на овој закон за периодот од 28 мај до 30 септември 1988 година ќе се утврди во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Одредбите на чл. 1, 3, 4 и 10 од овој закон се применуваат од 28 мај 1988 година.

Член 14

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

437.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 1988 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

Се прогласува Законот за привремена претсметка на средствата за 1988 година за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1988 година.

П бр. 844
2 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ПРЕТСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА 1988 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗот НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

Член 1

Со овој закон се утврдува претсметката на средствата за 1988 година за покрите на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покрите на курсните разлики, по основа на враќањето на странските кредити што се користени за изградба на Југословенскиот нафтовод во износ до 411.000.000.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе ги користат корисниците од член 7 на Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покрите на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покрите на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод (во натамошниот текст: Законот) за намените утврдени со тој член, во процентот од износот од тој член, и тоа:

- 1) корисниците од член 7 точка 1 од Законот... 9,20%
- 2) корисниците од член 7 точка 2 од Законот... 5,30%
- 3) корисниците од член 7 точка 3 од Законот... 37,10%
- 4) корисниците од член 7 точка 4 од Законот... 17,67%
- 5) корисниците од член 7 точка 5 од Законот... 13,07%
- 6) корисниците од член 7 точка 6 од Законот... 14,13%
- 7) корисниците од член 7 точка 7 од Законот... 3,53%.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

438.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1988 година.

П. бр. 820
2 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранко Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

Член 1

Во Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка („Службени лист на СФРЈ“, бр. 37/87) во член 10 став 3 по зборовите: „за кредитирање на работите на извоз на производи“ се додаваат зборовите: „и услуги“.

Член 2

Во член 11 по зборовите: „пропишува кои производи“ се додаваат зборовите: „и услуги“.

Член 3

Во член 24 точка 5 се менува и гласи:

„5) од средствата што банките ќе ги здружат од кредитниот потенцијал, согласно со самоуправната спогодба што се склучува за среднорочниот плански период.

Со самоуправната спогодба на банките од став 1 на оваа точка ќе се утврдат начинот и другите услови под кои банките ќе здружуваат средства.“

Член 4

По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Член 24а

Средства за рефинансирање и кредитирање на извозот на опрема, бродови и изведуваче на инвестициони работи во странство на кредит ќе се обезбедат од средствата што банките ќе ги здружат по основа на извршените исплати од кредитите за инвестиции со рок на враќање подолг од една година, освен средствата на кредитите одобрени со Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, средствата на републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на недоволно развиените подрачја, средствата на кредитите одобрени по верификуваните програми за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките, средствата по кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, по кредитите за заеднички вложувања со инопартнерите, средствата на странски кредити, како и други средства што кај банките се водат во комисионен однос.

Износот на средствата од став 1 на овој член се утврдува со примена на стапка од 2% на износот на извршените исплати од средствата на кредитите за инвестиции во областа на стопанството и на нестопанските дејности.

Утврдениот износ на средствата од став 2 на овој член банката во моментот на извршената исплата по одобрениот кредит ќе го здружи кај Југословенската банка согласно со посебната самоуправна спогодба на банките со која се утврдуваат начинот, условите и роковите за здружување на средствата.“

Член 5

Во член 43 став 1 по зборот: „Претседателот“ се додаваат зборовите: „и заменикот на претседателот“.

Член 6

По член 88 се додаваат нови чл. 88а и 88б, кои гласат:

„Член 88а

Со самоуправната спогодба на банките за здружување на средства за период од 1989 до 1990 година, од член 24 точка 5 на овој закон, ќе се утврдат начинот и другите услови под кои банките ќе здружуваат средства за тој период.

Член 886

Средствата од член 4 став 2 на овој закон, банките ќе ги здружуваат кај Југословенската банка за меѓународна економска соработка до 30 јуни 1989 година."

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

439.

Врз основа на член 279 став 5 и на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со член 8 став 1 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Обврските на републиките и на автономните покраини за 1988 година, утврдени во член 4 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, во износ од 860.000.000 динари, се распоредуваат на републиките и автономните покраини во следните износи:

	Динари
- СР Босна и Херцеговина	117.906.000
- СР Македонија	49.536.000
- СР Словенија	151.532.000
- СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	199.348.000
- САП Војводина	90.042.000
- САП Косово	20.726.000
- СР Хрватска	213.022.000
- СР Црна Гора	17.888.000

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 443
2 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Кази, с. р.

440.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 36 став 3 од Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ЗА 1987 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Југословенската банка за меѓународна економска соработка за 1987 година, што ја донесе Собранието на Југословенската банка за меѓународна економска соработка со својата Одлука бр. 720/88 од 14 април 1988 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 442
2 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Кази, с. р.

441.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го разгледа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година и, тргнувајќи од мислењата, оцените и предлозите содржани во извештаите на работните тела на Соборот и на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и од расправата на седницата на Соборот од 14 мај 1988 година:

- констатира дека во Извештајот реално се прикажани работата и резултатите од работата на Сојузниот извршен совет во изминатиот период; дека Сојузниот извршен совет изврши мошне обемни, разновидни и сложени задачи и работи и дека, во согласност со своите уставни функции, укажа на состојбата и проблемите во сите области од општествениот живот, на мерките и активностите што ги преземаше за спроведување на утврдената политика и извршување на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и на правците на активностите и задачите на Сојузниот извршен совет во наредниот период; дека во Извештајот требаше посамокритично и поконкретно да се укаже на причините за економската и општествената криза и на појдовните становишта во предлагањето на економските и други мерки за побрз излез на земјата од кризата и да се даде поцелосна анализа на причините поради кои, и покрај големите активности на Сојузниот извршен совет, не се постигнати соодветни резултати во надминувањето на постојните проблеми, како и поцелосно да се разработат мерките и правците на активностите во наредниот период;

- констатира дека во овој период Сојузниот извршен совет својата активност ја насочуваше кон предлагањето на политиката и сојузните закони, другите прописи и општи акти до Собранието на СФРЈ, додека многу помалку го следеше спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ; дека често предлагаше итна постапка за донесување на закони и други прописи, што ги оневозможуваше консултациите на делегатите со делегатската основа и го отежнуваше покомплексното следење на последиците од предложените решенија во практиката;

- оцени дека, и покрај значителното ангажирање на Сојузниот извршен совет, предложените и усвоените мерки на економската политика не придонесоа кон позитивни движења во стопанството, туку често доведуваа до негативни резултати; дека се преземани малку економски, а многу административни мерки, што често се менувани, што стопанските субјекти ги деедуваше во тешка положба и ги оддалечуваше од дејствувањето на пазарно-економските законитости, од Долгорочната програма за економска стабилизација и од другите документи што

можеа да помогнат во остварувањето на пазарната економија; дека основните економски параметри што ги карактеризираат стопанските трендови се крајно незадоволителни; дека инфлацијата има тенденција на забрзан раст; дека производството во многу сектори стагнира, а во некои опаѓа; дека непроектна потрошувачка расте; дека монетарната рестриktivност го загрозува преостанатиот дел од здравото стопанство; дека е загрозувана надворешната ликвидност на земјата; дека стагнира или опаѓа неопходниот увоз на репроматеријали, опрема и стоки за широка потрошувачка; дека е загубена потребната самостојност на стопанските субјекти; дека уделот на стопанството во новосоздадениот доход се намалува; дека интензивно се продлабочува јазот помеѓу технолошкиот развој кај нас во однос на светскиот развој; дека животниот стандард на поголем дел од населението и натаму опаѓа; дека се заострени социјалните разлики што не се резултат од трудот; дека се зголеми бројот на социјално загрозените; дека се зголемува бројот на прекинати работата и бројот на учесниците во нив; дека со зголемувањето на административните мерки се суспендира самоуправувањето и бројот на прашањата за кои одлучуваат работниците и граѓаните се сведува на минимум и др.;

– оцени дека дојде до јакнење на републичките етатизми и до посилено изразување на парцијалните интереси; дека се нарушува уставноста и законитоста; дека изостанаа позначајни резултати во стабилизацијата на состојбата во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, особено кога станува збор за запирањето на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово;

– оцени дека, тргнувајќи од кризната состојба во општеството и од условите во кои Сојузниот извршен совет ги извршуваше своите уставни права и должности, тој постигна определени резултати во областите на надворешната политика, народната одбрана, државната безбедност, науката и технологијата, борбата против инвалидската заштита и др., додека во некои други области резултатите се помали од програмираните, особено во областа на општествено-економските односи, или сосема изостанаа.

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 142 став 3 алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1988 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека Сојузниот извршен совет треба да се ангажира за доследно, ефикасно и решително спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација, на ставовите на XIII конгрес на СКЈ и на документите за општествено-економскиот развој на земјата, како и за извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Соборот посебно нагласува дека е потребно Сојузниот извршен совет навремено да ги подготви документите за промена на стопанскиот систем. Од Сојузниот извршен совет се очекува дека, во рамките на своите права и должности, решително ќе создава услови за поголема пазарна насоченост на стопанските субјекти и за поголема либерализација на цените, увозот и девизниот пазар; дека ќе води стабилна политика на реален курс на динарот и на позитивни реални каматни стапки; дека суштествено ќе го намали финансирањето на многубројните потреби од примарната емисија; дека решително ќе го поттикнува побрзиот развој на малото стопанство, земјоделството, станбената изградба, задругарството и на туризмот; дека повеќе ќе се ангажира врз постигањето на посуштествени поместувања во дерегулацијата на стопанскиот живот на земјата. Остварувањето на таа политика треба да го следи донесувањето, односно унапредувањето на нужните социјални програми во земјата.

При предлагањето на сојузните закони и на другите прописи, како и на мерките на развојната и економската политика, Сојузниот извршен совет во иднина треба да

дејствува посамостојно и да не предлага компромисни решенија и решенија што допуштаат конкретните интереси на републиките и автономните покраини те парцијалните интереси на определени делови од здружениот труд да ги надвладееат заедничките интереси. Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, треба навремено да истапува во Собранието на СФРЈ со предлози и ставови за одделни прашања и, во вршењето на своите уставни функции, како негов извршен орган, повеќе да се потпира врз Собранието на СФРЈ.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, да се ангажира врз спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. За тоа треба навремено да го известува Собранието на СФРЈ, заради создавање основа за поведување на одговорноста на оние општествени субјекти што не ја спроведуваат утврдената политика и не ги извршуваат сојузните закони, другите прописи и општи акти.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, имајќи предвид дека не се постигнати позначајни резултати во стабилизацијата на вкупната состојба во САП Косово, посебно ја истакнува потребата Сојузниот извршен совет и органите што се одговорни пред него меѓу приоритетните активности да го внесат доследното и целосно спроведување на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово и за тоа редовно да го известува Собранието на СФРЈ.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува дека Сојузниот извршен совет, во остварувањето на надзорот над работата на органите и службите што одговараат пред него, треба повеќе отколку досега да ги користи постојните институти и механизми за колективната и личната одговорност на носителите на јавни функции и навремено да му предлага на Собранието на СФРЈ да го поведува прашањето за одговорноста, кога е тоа надлежно за тоа. Притоа, особено, треба да се инсистира врз одговорноста за предлагањето некавалитетни и ненавремени решенија и сл.

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет, заради поефикасно вршење на неговите уставни функции, да ја преиспита својата организација и методот на работа, начинот на остварувањето соработка со другите органи и организации во федерацијата и републиките и автономните покраини, како и кадровската оспособеност за реализација на утврдената политика, и да предложи соодветни мерки.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.2-63/88-025
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

442.

Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА

1. Во Одлуката за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за

кои нема да се врши присилна наплата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/79) во точка 1 бројот: „500” се заменува со бројот: „10.000”.

2. Во точка 2 бројот: „500” се заменува со бројот: „10.000”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр 181
5 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

443.

Врз основа на член 269 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТАТА НА ИЗНОСОТ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО НЕ Е НАПЛАТЕН ВО ПРОПИШАНИОТ РОК

1. Во Одлуката за висината на каматата на износот на царината и на другите увозни давачки што не е наплатен во пропишаниот рок („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/86 и 44/87) во точка 1 зборовите: „за 40%” се заменуваат со зборовите: „за 50%”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр 182
5 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

444.

Врз основа на член 16 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/88), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД, ПРЕСМЕТКАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПРЕСМЕТКАТА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на бруто личниот доход, пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/88) во член 3 став 2 зборовите: „од член 8” се заменуваат со зборовите: „од чл. 8 и 9”.

Член 2

Во член 4 се додава став 3, кој гласи:

„Ако корисникот на општествени средства врши исплата на дел од аконтациската на бруто личните доходи во текот на месецот на кој се однесува, за таа исплата ги составува пресметките од член 3 на овој правилник.”.

Член 3

Во член 6 став 1 одредбите под 14 до 23 се менуваат и гласат:

„14) под реден број 19 го внесува коефициентот ако во стопанството на републиката односно на автономната покраина бруто личните доходи растеле побргу од растежот на чистите лични доходи во периодот јануари-март 1988 година во однос на истиот период во 1987 година, а кој ќе го утврди и објави Службата на општественото книговодство на Југославија според член 17 од Законот. Овој реден број, како и редниот број 6 од образецот ги пополнуваат корисниците од чл. 2, 3, 4, 8 и 10 на Законот;

15) под реден број 20 го внесува коефициентот утврден врз основа на процентот на растежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната организација надлежна за работите на статистика за изминатиот период на тековната година заклучно со месецот за кој составува пресметка;

16) под реден број 21 го внесува просечниот број на работниците за периодот за кој составува пресметка, утврден врз основа на часовите на работа, така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои се прима надомест на личен доход од средствата на корисникот на општествени средства ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

17) под реден број 22 го внесува бројот на месеците на работење во периодот за кој составува пресметка (на пример: при составувањето на пресметка за мај под овој реден број го внесува бројот 5);

18) под реден број 24 го внесува износот од образецот ЛД-2 од редниот број 8, што го составил за последниот пресметковен период;

19) под реден број 26 го внесува износот од колона 5 на образецот Збирни ЛД што се однесува на корисникот на општествени средства;

20) под реден број 27 го внесува износот од колона 6 на образецот Збирни ЛД што се однесува на корисникот на општествени средства;

21) под реден број 28 го внесува износот на средствата што го добива без обврска за враќање во согласност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

22) под реден број 29 го внесува износот на вкупно исплатените бруто лични доходи, надоместите на бруто личните доходи и делот од бруто личниот доход што е распределен за непосредна заедничка потрошувачка до денот на поднесувањето на образецот ЛД-1 за периодот за кој ја составува пресметката, освен исплатените бруто лични доходи од средствата за 1987 година и надоместите на бруто личните доходи од средствата на другите органи, организации и заедници;

23) под реден број 30 го внесува износот на повеќе исплатените бруто лични доходи до денот на влегувањето во сила на Законот, кој во согласност со чл. 11 и 12 од Законот го надоместува во оваа пресметка и во наредниот период. Корисникот на општествени средства од член 12 на Законот под овој реден број ја внесува и разликата што ќе ја утврди во согласност со член 7 став 2 од овој правилник.”.

По одредбата под 23 се додаваат одредбите под 24 до 27 кои гласат:

„24) под реден број 31 го внесува делот од износот на повеќе исплатените бруто лични доходи што го намалува во согласност со чл. 11 и 12 на Законот за месецот за кој се врши исплата;

25) под реден број 35 го внесува износот од редниот број 32 ако износот под тој реден број е помал од износот што е искажан под редниот број 33 односно под редниот број 34. Ако износот под редниот број 32 е поголем од износот под редниот број 33 односно под редниот број 34, го внесува износот под редниот број 35 кој е искажан под редниот број 33 односно под редниот број 34;

26) под ред. бр. 36, 37 и 38 го внесува износот од редниот број 35 распределен на чистите лични доходи, даноците и придонесите од бруто личните доходи и делот од бруто личните доходи за непосредна заедничка потрошувачка. Ако корисникот на општествени средства не врши распоред на средствата за непосредна заедничка потрошувачка според оваа пресметка, не внесува податок на редниот број 38;

27) под реден број 39 податок внесува корисникот на општествени средства кој врши исплата на загарантираните лични доходи во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон”.

Во став 2 бројот: „34” се заменува со бројот: „39”.

Во став 4 зборовите: „од чл. 3 и 10 на Законот” се заменуваат со зборовите: „кој ќе одлучи да го применува член 3 од Законот и корисникот на општествени средства од член 10 на Законот”, зборот: „внесува” се заменува со зборот: „внесуваат”.

Во став 5 зборовите: „може да одлучи во образецот ЛД-1 да не внесува” се заменуваат со зборовите: „во образецот ЛД-1 не внесува”.

Став 6 се брише.

Член 4

Во член 7 став 1 зборовите: „на периодот од 1 јануари до 30 април 1988 година” се заменуваат со зборовите: „за периодот за кој бруто личните доходи се исплатени до денот на влегувањето во сила на Законот”, а зборовите: „28 и 29” се заменуваат со зборовите: „33 и 34”.

Во став 2 бројот: „28” се заменува со бројот: „33”, а бројот: „29” со бројот: „34”.

Член 5

Во член 8 став 1 одредба под 4 бројот: „22” се заменува со бројот: „23”.

Член 6

Во член 9 став 1 одредба под 1 зборовите: „кои склучиле самоуправна спогодба со која е уредено прераспоредувањето на средствата за бруто лични доходи по овој основ” се бришат.

Во одредбата под 2 бројот: „12” со запирката се брише, а бројот: „22” се заменува со бројот: „25”.

Член 7

Образецот ЛД-1 – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи за периодот од 1 јануари до 1988 година, се менува и гласи:

Образец ЛД-1

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(Ознака на гранката, групата и подгрупата на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1988 ГОДИНА

Реден број	Опис	Износ
а) Средства за бруто лични доходи според просекот за соодветниот пресметковен период на 1987 година		
1	Бруто лични доходи за пресметковниот период на претходната година	
2	Просечен број на работници врз основа на часовите на работа во пресметковниот период на претходната година	
3	Број на месеци на работење во пресметковниот период на претходната година	
4	Просечен месечен бруто личен доход по работник за пресметковниот период на претходната година (ред. број 1: ред. број 2: ред. број 3)	
5	Коефициент на зголемувањето (процент на зголемувањето според Законот + 100 : 100)	
6	Коефициент на побрзот раст на бруто личните доходи од растежот на чистите лични доходи	

- 7 Коригиран просечен бруто личен доход по работник за тековната година (ред. број 4 × ред. број 5 × ред. број 6)
- 8 Просечен број на вработени работници утврден врз основа на часовите на работа за периодот за кој се составува пресметката
- 9 Број на месеци на работење за периодот за кој се составува пресметката
- 10 Средства за бруто лични доходи (ред. број 7 × ред. број 8 × ред. број 9)
- 11 Зголемување на средствата по основа на поголема стапка на акумулативност
- 12 Средства за бруто лични доходи (ред. број 10 + ред. број 11)
- 13 Средства за бруто лични доходи според самоуправниот општ акт

б) Средства за бруто лични доходи според просекот за целата 1987 година

- 14 Бруто лични доходи за претходната година
- 15 Просечен број на работници врз основа на часови на работа во претходната година
- 16 Број на месеци на работење во претходната година
- 17 Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година (ред. број 14: ред. број 15: ред. број 16)
- 18 Коригиран просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година (80% или 70%)
- 19 Коефициент на побрзот раст на бруто личните доходи од растежот на чистите лични доходи
- 20 Коефициент на растежот на животните трошоци во тековната година (процент на растежот на животните трошоци + 100 : 100)
- 21 Просечен број на вработени работници врз основа на часовите на работа во периодот за кој се составува пресметката
- 22 Број на месеци на работењето во периодот за кој се составува пресметката
- 23 Средства за бруто лични доходи (ред. број 18 × ред. број 19 × ред. број 20 × ред. број 21 × ред. број 22)
- 24 Зголемување на средствата по основа на поголема стапка на акумулативноста
- 25 Средства за бруто лични доходи (ред. број 23 + ред. број 24)

в) Средства за исплата на бруто личните доходи

- 26 Намалување за износот што се пренесува на друг корисник на општествени средства
- 27 Зголемување за износот што е пренесен од друг корисник на општествени средства
- 28 Износ на средства за бруто лични доходи без обврска за враќање за исплата на бруто личните доходи
- 29 Исплатени бруто лични доходи
- 30 Повеќе исплатени бруто лични доходи за надоместување
- 31 Дел од повеќе исплатените бруто лични доходи за надоместување
- 32 Средства за исплата на бруто личните доходи според самоуправниот општ акт (ред. број 13 – ред. број 29)
- 33 Средства за исплата на бруто личните доходи според просекот за соодветниот период на 1987 година (ред. број 12 – ред. број 26 + ред. број 27 + ред. број 28 – ред. број 29 + ред. број 30 – ред. број 31)
- 34 Средства за исплата на бруто личните доходи според просекот за целата 1987 година (ред. број 25 – ред. број 26 + ред. број 27 + ред. број 28 – ред. број 29 + ред. број 30 – ред. број 31)

- 35 Износ на средствата за бруто лични доходи (помалиот износ под ред. број 32 и ред. број 33 или помалиот износ под ред. број 32 и ред. број 34)
- 36 Износ на чистите лични доходи
- 37 Даноци и придонеси од бруто личните доходи
- 38 Дел од бруто личните доходи за непосредна заедничка потрошувачка
- 39 Износ на загарантираните чисти лични доходи

Во _____ 198__ година

(потпис на раководителот на службата)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)"

Член 8

Во образецот ЛД-2 – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи по основ на поголема стапка на акумулативноста за пресметковниот период од 1 јануари до _____ 1988 година, зборовите:

(потпис и печат на Службата на општественото книговодство)" се бришат.

Член 9

Во образецот Збирни ЛД – Збирна пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи за периодот од 1 јануари до _____ 1988 година, во заглавјето на колоната 4 зборовите: „според самоуправната спогодба“, се бришат.

На крајот на образецот се додаваат зборовите:

(потпис и печат на Службата на општественото книговодство)".

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1550/1
2 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

445.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за изолационен материјал во градежништвото што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Битуменизиран стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.227
- 2) Битуменска лента со влошка од стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.231

- 3) Битуменска лента од стаклена ткаенина. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.234
- 4) Битуменизиран перфориран стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.248

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на изолационен материјал во градежништвото што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Битуменски стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.227
- 2) Битуменска лента со влошка од стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.231
- донесени со Решението за југословенските стандарди за битуменски изолации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/74)
- 3) Битуменска лента од стаклена ткаенина. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.234
- 4) Битуменизиран перфориран стаклен воал. Услови на квалитетот — — — — — JUS U.M3.298
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/73
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

446.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за нафта и нафтени производи што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Нафта и нафетни производи. Дозволен загуби поради испарување при складирање и промет — — — — — JUS B.H0.531
- 2) Мерење на нивото во садови за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи — — — — — JUS B.H8.005
- 3) Мерење на нивото на издвоената вода и калта во садовите за складирање и транспорт на нафта и нафтени производи — — — — — JUS B.H8.006

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе применуваат на нафта и нафтни производи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Утврдување на количеството на нафта и на течни нафтни производи во садови за транспорт и складирање — — — — — **JUS B.N2.010**
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата за производство и преработка на нафта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/63).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за нафта и за производи од нафта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/79).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/74
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

447.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА
ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Силициум-двооксидни (силика) обликувани производи. Класификација и технички услови | JUS B.D6.230 |
| 2) Огноотпорен материјал. Високоалуминозни, шамотни и нискоалуминозни обликувани производи. Класификација и технички услови | JUS B.D6.250 |
| 3) Огноотпорен материјал. Магнетитни, магнезит-хромитни, хром-магнетитни, хромитни и форстеритни обликувани производи. Класификација и технички услови | JUS B.D6.350 |
| 4) Огноотпорен материјал. Цигли за сводови на електролачни печки. Облик и мерки | JUS B.D6.560 |
| 5) Огноотпорен материјал. Методи за физички испитувања. Определување на притисната цврстина при собна температура на цигли врзани со тер, на температури | |

рани цигли врзани со тер и на цигли натоварени со тер — — — — — **JUS B.D8.316**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Шамотни кисели производи, обликувани. Класификација, Технички услови | JUS B.D6.250 |
| 2) Огноотпорен материјал. Магнетитни, хромомангнетитни и хромитни производи, обликувани. Класификација, Технички услови | JUS B.D6.350 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/58).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/62) и Решението за југословенскиот стандард за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/71).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/71
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

448.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ТРАКТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за земјоделски трактори што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Земјоделски трактори. Задно приклучно вратило | JUS M.L1.005 |
| 2) Земјоделски трактори со тркала. Предно приклучно вратило | JUS M.L1.006 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на земјоделски трактори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Земјоделски трактори. Прилучно вратило ————— | JUS M.L1.601 |
| 2) Земјоделски трактори. Слободен простор околу прилучното вратило и положба на потезницата спрема прилучното вратило ————— | JUS M.L1.606 |
| 3) Земјоделски трактори. Штитник на прилучното вратило ————— | JUS M.L1.607 |
- доносени со Решението за југословенските стандарди за земјоделски трактори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/72
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

449.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДИСКРЕТНИ ПОЛУСПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за дискретни полупроводнички компоненти што го има следниот назив и ознака:

- | | |
|--|--------------|
| Дискретни полупроводнички компоненти. Барања за цртежи ————— | JUS N.R1.520 |
|--|--------------|

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/76
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

450.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПАДОЦИ И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ ОД ОБОЕНИ МЕТАЛИ И ОД ЛЕГУРИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за отпадоци и секундарни сировини од обоени метали и од легури на обоени метали што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Отпадоци и секундарни сировини од обоени метали и од легури на обоени метали. Термини, дефиниции и поделба ————— | JUS C.Z2.150 |
| 2) Отпадоци и секундарни сировини од обоени метали и од легури на обоени метали. Земање мостри и работни постапки при преземање ————— | JUS C.Z2.151 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/77
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

451.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СУРОВ ПОКРИВЕН КАРТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за суров покривен картон што го има следниот назив и ознака:

- | | |
|---|----------------|
| Суров покривен картон. Методи на испитување. Измени ————— | JUS H.N3.202/1 |
|---|----------------|

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на суров покривен

картон што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/78
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

452.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ И ЦРЕВА – БРЗОСОСТАВНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за спојки за цевки и црева – брзосоставни што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Спојки за цевки и црева – брзосоставни. Приклучок за вагон-цистерна. Форма — — — — — | JUS M.B5.144 |
| 2) Спојки за цевки и црева – брзосоставни. Тело на приклучокот за вагон-цистерна. Форма и мери — — — — — | JUS M.B5.145 |
| 3) Спојки за цевки и црева – брзосоставни. Приклучок за вагон-цистерна. Прстенест затинач. Форма и мери — — — — — | JUS M.B5.146 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на спојки за цевки и црева – брзосоставни што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/75
7 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

453.

Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и на член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за мај 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,207.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за мај 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,038.

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-мај 1988 година во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 86,0%.

Бр. 001-2374/1
1 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

454.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА МАЈ 1988 ГОДИНА

	1-5 1988
	Ø 1987
СФР Југославија	186,0
СР Босна и Херцеговина	186,9
СР Македонија	194,7
СР Словенија	188,5
СР Србија	184,1
СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	183,8
САП Војводина	181,6
САП Косово	191,1
СР Хрватска	184,5
СР Црна Гора	185,4

Бр. 001-2326/1
30 мај 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Групковиќ, с. р.

455.

Врз основа на член 72 став 2 а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, објавува

РЕЗУЛТАТ**ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА**

I. Дополнителните избори се одржани од 28 април до 26 мај 1988 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.

На седниците на собранијата на општините присуствува 3.355 делегати од вкупно 5.382, а гласаа 3.350 делегати.

Неважечки гласачки ливчиња имаше 54.

Кандидатот од Листата на кандидати

Иванчевиќ м-р Саво добил вкупно 2.078 гласови.

II. Покраинската изборна комисија на САП Војводина, на седницата одржана на 26 мај 1988 година, утврди дека, во смисла на член 67 став I од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Иванчевиќ м-р Саво, машки, роден 1948 година, магистер по земјоделски науки, Југословен, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН-Житиште.

Бр. 286

1 јуни 1988 година

Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар на Комисијата,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател
на Комисијата
Марко Глигоровиќ, с. р.

456.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (Су. број 275/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 25 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 бројот: „120.000” (стодваесет илјади) се заменува со бројот: „150.000 (сто педесет илјади)”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Су. број 457/88

25 мај 1988 година

Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
проф. д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

447.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија („Су. број 276/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 25 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 бројот: „10.000 (десет илјади)” се заменува со бројот: „15.000 (петнаесет илјади)”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Су. број 458/88

25 мај 1988 година

Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
проф. д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

458.

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Су. број 275/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 25 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87 и 9/88), во точка 1 бројот: „10.000 (десет илјади)” се заменува со бројот: „15.000 (петнаесет илјади)”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Су. број 459/88

25 мај 1988 година

Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
проф. д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА**

1. Работната заедница на Самоуправната интересовна заедница за пензиско и инвалидско осигурување во Сараево поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на Уставноста на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/87 и 87/87).

Овластениот предлагач смета дека со оспорните одредби на Законот работниците во самоуправните интересовни заедници се доведени во нерамноправна положба во однос на работниците во другите организации, бидејќи со тие одредби е пропишано ограничување на личните доходи на работниците во самоуправните интересовни заедници кое е понеповолно од ограничувањето за другите работници во здружениот труд, што не е согласно со Уставот на СФРЈ.

Освен тоа, овластениот предлагач смета дека оспорените одредби имаат повратно дејство поради тоа што е пропишано дека ќе се применуваат од 1 октомври, а влегоа во сила на 15 ноември 1987 година, што не е согласно со Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорените одредби на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка е пропишано дека самоуправните интересовни заедници и други определени корисници на општествени средства можат да располагаат со општествени средства за исплата на чистите лични доходи за четвртото тримесечје на 1987 година и за првото полугодие на 1988 година до просечниот месечен износ на чистиот личен доход што го исплатиле за третото тримесечје на 1987 година.

3. Со одредбата на член 267 од Уставот на СФРЈ е определено дека со сојузен закон може, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организациите на здружен труд, самоуправните интересовни заедници и други самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници.

Поаѓајќи од наведената одредба на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека забраната на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка може да се пропише на различен начин за одделни дејности или организации на здружен труд и заедници, што е предмет на законодавната политика.

По сфаќањето на Уставниот суд, оспорената одредба нема ретроактивно дејство иако се применува пред влегувањето во сила бидејќи таа се однесува на аконтациите на личните доходи на работниците, кои се утврдуваат по завршната сметка за 1987 година, односно по влегувањето на оспорените одредби во сила.

Од овие причини Уставниот суд оцени дека оспорените одредби од наведениот закон се согласни со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 април 1988 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите од член 6 на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Милован Бузациќ, Божидар Булатовиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Рад-

ко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, Крсте Чаловски и Рамадан Враники.

У. број 124/88
13 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на стоките на формите на извозот и увозот, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ” бр. 34/88”, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ**

Во точка 1 под 1 наместо тар. ознака „2507.001” треба да стои тар. ознака: „2527.001”, а наместо тар. ознака: „2808.10” треба да стои тар. ознака: „2809.10”.

Во точка 1 под 5 треба да се додадат по грешка изоставените тар. ознаки: „4011.10”, „4011.2018”, „4011.209”, „4011.40” и „4011.911”.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 31 мај 1988 година

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз, објавена во „Службен лист на СФРЈ” бр. 34/88 се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ**

Во точка 1 став 5 по зборовите: „трошоците на увозот”, треба да се додадат по грешка испуштените зборови: „во апсолутен износ кој по прописот постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, зголемени до 16%”.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, 31 мај 1988 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни до Сојузниот завод за цени и купувачите да доставуваат известување за цените, објавена во „Службен лист на СФРЈ” бр. 34/88, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ И КУПУВАЧИТЕ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ**

Во точка 1, во табелата, во гранката 0113 Металопредавачка дејност, треба да се изостави по грешка наведената „група 01132 и подгрупа 011320: Производство на метални градежни и други конструкции: сите производи”.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 31 мај 1988 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/88, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1, во табелата, во гранката 0108 треба да се изостават по грешка наведените две точки и зборовите: „сите производи“.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 31 мај 1988 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузниот завод за патенти Илија Батев со 30 јуни 1988 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 990
5 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 28/82 и 14/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Се разрешува од должноста постојан член на Сојузниот совет за претекршоци Лазар Махоски со 30 јуни 1988 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 991
5 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

За директор на Сојузниот завод за информатика се назначува Никола Марковиќ, досегашен помошник на со-

јузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

С.п.п.бр 1004
19 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УПРАВАТА

За директор на Сојузниот завод за унапредување на управата се назначува д-р Зоран Јелиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

С.п.п.бр 1005
19 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 436. Закон за привремени мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија — — — | 997 |
| 437. Закон за привремена претсметка на средствата за 1988 година за покрите на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта и нафтни деривати од 1980 година и за покрите на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод — — — | 998 |
| 438. Закон за измени и дополненија на Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка — — — — — | 999 |
| 439. Одлука за обврските на републиките и на автономните покраини за 1988 година утврдени со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — | 1000 |
| 440. Одлука за потврдување на завршната сметка на Југословенската банка за меѓународна економска соработка за 1987 година — — — — — | 1000 |
| 441. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за прифаќање на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет — — — — — | 1001 |
| 442. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата — — — — — | 1001 |
| 443. Одлука за измена на Одлуката за висината на каматата на износот на царината и на другите увозни давачки што не е наплатен во пропишаниот рок — — — — — | 1002 |

	Страна		Страна
444. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на бруто личниот доход, пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство — — — — —	1002	455. Резултат од дополнителните избори за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — — — — —	1007
445. Правилник за југословенските стандарди за изолационен материјал за градежништвото — — — — —	1004	456. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1007
446. Правилник за југословенските стандарди за нафта и нафтени производи — — — — —	1004	457. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија — — — — —	1008
447. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — —	1005	458. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1008
448. Правилник за југословенските стандарди за земјоделски трактори — — — — —	1005	Одлука за оценување на уставноста на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дело од општествените средства за потрошувачка — — — — —	1009
449. Правилник за југословенскиот стандард за дискретни полупроводнички компоненти — — — — —	1006	Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за распоредување на стоките на формите на увозот и извозот — — — — —	1009
450. Правилник за југословенските стандарди за отпадоци и секундарни сировини од обоени метали и од легури на обоени метали — — — — —	1006	Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	1009
451. Правилник за југословенскиот стандард за суров покривен картон — — — — —	1006	Исправка на Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни до Сојузниот завод за цени и купувачите да доставуваат известувања за цените — — — — —	1009
452. Правилник за југословенските стандарди за спојки за цевки и црева-брзосоставни — — — — —	1007	Исправка на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	1009
453. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и други општествени средства и процент на растежот на животните трошоци — — — — —	1007	Назначувања и разрешувања — — — — —	1009
454. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за мај 1988 година — — — — —	1007		

